



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

1830
Službeni vésznik 3A
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

...А ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 11 март 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 14

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 12 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: централ 650-155; Уредништво 851-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

162.

Врз основа на член 90 став 1 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

I. Општи одредби

Член 1

Издатоците за службени патувања и селидби во странство и во други случаи предвидени со оваа уредба, на сојузните органи на управата и на сојузните организации (во натамошниот текст: органот) им се признаваат во материјални трошоци, во износите и под условите определени со општиот акт на органот, а до износите и под условите, што се определени со оваа уредба.

Член 2

Под службено патување во странство, во смисла на оваа уредба, се подразбира службено патување од Југославија во странска земја и обратно, од една странска земја во друга, како и од едно место во друго на територијата на странска земја.

Член 3

Издатоците за службено патување во странство што на органот му се признаваат во материјални трошоци опфаќаат надомест за сместување и исхрана (во натамошниот текст: дневниците) и надомест за личен превоз.

II. Дневници

Член 4

Највисоките износи за дневници што за службено патување во определени земји му се признаваат на органот во материјални трошоци, се утврдуваат со решение од Сојузниот извршен совет според групите на работни места што се определени според значењето и видот на работите што се вршат на работното место, и тоа:

1) I група: работни места на кои се вршат најсложени работи, за кои се предвидуваат висока стручна подготовка и самостојност во работата (началници на одделенија, виши советници, самостојни советници, советници, носители на работи и др.) и работни места на пилоти на водухоплови што имаат висока стручна подготовка.

2) II група: работни места на кои се вршат посложени работи, за кои се предвидуваат висока стручна подготовка и виша стручна подготовка, при определена самостојност во работата (самостојни стручни соработници, стручни соработници, шефови на отсеци, самостојни референти и др.) и работни

места на висококвалификувани и квалификувани работници;

3) III група: работни места на кои се вршат други работи.

Член 5

Издатоците за дневници за службени патувања во странство на функционерите што ги именува или назначува Претседателот на Републиката, Претседателството на СФРЈ, Претседателството, односно претседателот на Собранието на СФРЈ, или Сојузниот извршен совет, како и на шефовите на делегациите од член 8 став 5 од оваа уредба на органот му се признаваат во материјални трошоци во височината на дневницата за I група работни места, зголемена за 20%.

Сојузниот извршен совет може за одделни функционери што раководаат со органи и со стручни служби да определи и процент на зголемувањето на дневницата поголем од процентот од став 1 на овој член, а најмногу до 35%.

Член 6

На функционерите од член 5 став 1 од оваа уредба и на работниците што патуваат како членови на делегација или како поединци заради вршење на службена работа во странство, а на кои во странство им се обезбедени бесплатно сместување и бесплатна исхрана дневницата им се намалува за 70%, а ако им е обезбедено само бесплатно сместување или само бесплатна исхрана — дневницата им се намалува за 30%.

На функционерите од член 5 став 2 од оваа уредба, на кои во странство им се обезбедени бесплатно сместување и бесплатна исхрана, дневницата им се намалува за 50%, а ако им е обезбедено само бесплатно сместување или само бесплатна исхрана — дневницата им се намалува за 35%.

Член 7

Ако работникот по службена работа престојува над 30 дена непрекинато во исто место во странска земја, за времето над 30 дена на органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците во височината на дневницата намалена за 20%.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за членови на делегација што учествуваат на меѓународни конференции и собири, како и за работниците на Сојузниот секретаријат за надворешни работи што се упатуваат на привремена работа во дипломатски и конзуларни претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, а престојуваат непрекинато над 60 дена во странство, за времето над 60 дена на органот му се признаваат во материјални трошоци издатоците во височината на дневницата намалена за 20%.

Ако е неопходно работникот, односно членот на делегација по службена работа во странство да се задржи на 90 дена, функционерот што раководи со органот, а кој го донел решението за упатување на работникот, односно на членот на делегација на службен пат во странство, должен е да донесе посебно решение со образложение, за потребата од задржување на работникот, односно на членот на де-

легација на службен пат во странство над 90 дена, и за тоа да го извести Сојузниот извршен совет, заради давање согласност.

Член 8

На органот во материјални трошоци му се признаваат износите на дневниците за службено патување намалени за 30% и издатокоот за ноќевање, ако во налогот за службено патување е одобрено да се признаат направените трошоци за ноќевање во хотел според поднесените сметки, со тоа што хотелските трошоци да не можат да преминат 70% од припаѓачката дневница.

Ако природата на задачата и другите услови на работата во врска со службениот пат на југословенска делегација бараат издатоците за ноќевање да се признаат во полн износ, во налогот за службеното патување тоа посебно ќе се назначи и при пресметката ќе се признае според поднесените хотелски сметки.

Ако со членовите на југословенска делегација патуваат и други работници (експерти, преведувачи и др.) што мораат да бидат сместени во ист хотел, на органот во материјални трошоци и за тие работници му се признаваат издатоците предвидени во став 2 од овој член.

На функционерите од член 5 од оваа уредба, односно на работниците што по службена работа патуваат во земји во кои хотелското сместување е ограничено, можат издатоците за ноќевање да им се признаат во полн износ, а според поднесените хотелски сметки.

Под југословенска делегација, во смисла на оваа уредба се подразбира делегација што, за вршење на службена работа во странска земја, ќе ја определи Претседателството на СФРЈ, Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен совет.

Член 9

На службеното патување во странство на работникот му припаѓа цела дневница за секои 24 часа поминати на службен пат, како и заостатокот на времето подолго од 12 часа. За остатокот на времето над 8 до 12 часа на работникот му припаѓа половина на дневница.

Цела дневница на работникот му припаѓа и ако службеното патување трае во вкупно подолго од 12 часа, а половина дневница — ако целото патување трае над 8 часа.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, на летачкиот персонал му припаѓа надомест од 30% од пропишаната дневница, ако службеното патување трае вкупно помалку од осум часа, сметајќи го времето од часот на поаѓањето на авионот од последниот аеродром во Југославија до часот на враќањето на авионот на првиот аеродром во Југославија.

Член 10

За дневница се смета времето од часот на поаѓањето на работникот на службено патување до часот на неговото враќање од службено патување.

Во заминување на работникот му припаѓа дневницата определена за земјата во која заминува, и тоа од часот на преминувањето на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во враќање — дневницата определена за земјата од која доаѓа, и тоа до часот на преминувањето на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако службеното патување се врши со авион, дневницата на работникот му припаѓа од часот на поаѓањето на авионот од последниот аеродром во Југославија до часот на враќањето на авионот на првиот аеродром во Југославија.

Ако службеното патување е извршено во повеќе земји, во поаѓањето на работникот му припаѓа дневницата за земјата во која се започнува службе-

ната работа, а во враќањето — дневницата за земјата во која е завршено службеното патување.

За секое задржување, односно пропатување низ некоја друга странска земја, што трае подолго од 12 часа, на работникот му припаѓа дневницата определена за таа земја.

За патување низ Југославија, при поаѓање и враќање од службено патување во странство, на работникот му припаѓа дневница според прописот за издатоците за патни и други трошоци во Југославија што на органот му се признаваат во материјални трошоци.

III. Надомест за личен превоз

Член 11

Издатоците за личен превоз на работниците на службено патување во странство му се признаваат на органот во материјални трошоци во височината на цената од патничката тарифа за превоз по најеконичен пат со превозно средство од оној вид и класа што работникот според општиот акт на органот може да ги користи на службено патување.

Ако превозот се врши со авион што има туристичка класа, на органот за превозот на работниците, односно на лицата од член 5 на оваа уредба му се признаваат во материјални трошоци издатоците за користење на туристичка класа.

По исклучок од одредбата од став 2 на овој член, Сојузниот секретаријат за надворешни работи може со свој општ акт да предвиди во определени случаи, зависно од целта на патувањето, да се користи I класа во авион.

Член 12

Ако во цената на картата за патување со брод се засметани и трошоците за исхрана и ноќевање, во материјални трошоци на органот му се признаваат 30% од дневницата предвидена со општиот акт на органот за времето што работникот ќе го помине на бродот.

Ако во цената на авионска карта се засметани трошоците за исхрана и сместување поради прекинување на патувањето, на работникот му припаѓа дневница намалена за 70%.

Ако во цената на авионска карта поради прекинување на патувањето е засметано само сместување, на работникот му припаѓа дневница намалена за 30%.

Член 13

Ако со брод со функционер службено патуваат и други работници, во материјални трошоци на органот за превозот на тие работници му се признаваат издатоците во ист износ како и за функционерот, под услов во налогот за службеното патување да е назначено дека тие издатоци се признаваат.

Член 14

Издатоците за користење на кола за спиење на службеното патување во странство му се признаваат на органот во материјални трошоци ако тоа патување трае непрекинато најмалку 24 часа, како и ако се патува ноќе.

Член 15

Ако работникот при службеното патување во странство или при преместување користи сопствен патнички автомобил, во материјални трошоци на органот му се признава на име превозни трошоци надомест во височина на цената на картата за најеконичното превозно средство.

IV. Селидбени трошоци

Член 16

За селидба на работник во странство и од странство во Југославија во врска со неговото преместу-

вање, на органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците за превоз на предметите што служат за лична употреба на преместениот работник и на членовите на неговото потесно семејство што ги издржува тој, и тоа:

1) за работникот — во тежина до 800 kg или до 176 кубни стапки;

2) за брачниот другар — во тежина до 500 kg или до 110 кубни стапки;

3) за секое дете — во тежина до 200 kg или 44 кубни стапки — со тоа што вкупната тежина на предметите ако работникот се сели со семејството да не може да премине 1700 kg, односно 374 кубни стапки.

Во вкупната тежина на предметите од став 1 на овој член се засметува и тежината на амбалажата.

Функционерот што раководи со органот може да одобри, ако за тоа постојат оправдани причини, превозот на предметите да се изврши по воздушен карго пат, експресно со железница или со истото превозно средство со кое патува работникот („митгепек“) со тоа што вкупната тежина на предметите да не може да премине 15% од тежините од став 1 на овој член.

Издатоците од став 3 на овој член му се признаваат на органот во материјални трошоци.

Преместениот работник што користи право на превоз на предмети по воздушен пат не може да користи и право на превоз по копнен или воден пат за остатокот на предметите.

Член 17

Ако работникот со членовите на семејството се сели од Југославија во некоја прекуморска земја, или обратно, а на таа линија сообраќаат југословенски бродови, издатоците за превозот на предметите што се селат се признаваат во материјални трошоци според тарифата за превоз со југословенски бродови.

Член 18

Издатоците за пакување на покуќнина при селидба на работник од странство му се признаваат на органот во материјални трошоци во паушален износ, и тоа:

1) за работникот што има семејство на издржување — до 30% од основниот личен доход на работник од V категорија во земјата на службувањето;

2) за работникот што нема семејство на издржување — до 15% од основниот личен доход на работник од V категорија во земјата на службувањето.

При селидбата на работникот од Југославија во странство, на органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците за пакување на покуќнината, и тоа:

1) за работникот што се сели со членовите на семејството и испраќа предмети со брод, железница или камион — во височина на важечките три просечни остварени лични доходи на работниците вработени во стопанството на Југославија;

2) за работникот што се сели со членовите на семејството и испраќа предмети по воздушен пат експресно со железница, со исто превозно средство со кое патува („митгепек“) или со сопствен автомобил — во височина на просечно остварениот личен доход на работниците вработени во стопанството на Југославија.

Ако работникот се сели без членовите на семејството, му припаѓа 50% од паушалниот надомест од став 2 на овој член.

На органот во материјални трошоци му се признаваат и фактичните издатоци што работникот ги има за превоз на предметите од станот до соодветното превозно средство.

На органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците за осигурување на предметите што работникот ги праќа од Југославија во странство и од странство во Југославија до износот, и тоа:

1) ако се сели со членовите на семејството — до 90.000 динари;

2) ако се сели без членовите на семејството — до 45.000 динари.

На органот во материјални трошоци му се признаваат и издатоците во врска со вадење на патни исправи, како и со вакцинацијата и лекарскиот преглед ако Заедницата на здравственото осигурување на Југославија не ги признава тие трошоци.

Член 19

Во материјални трошоци на органот му се признаваат и издатоците на име надомест за сместување на предметите (покуќнината) на преместениот работник ако со општ акт на органот тоа е предвидено.

Ако работникот во врска со заминувањето во странство или со враќање во Југославија е должен да го испразни својот стан или примил обврска станот да го испразни заради ставање на располагање на станот на работник на органот што го преместил во странство, издатоците за надоместот за сместување на предметите му се признаваат на органот во материјални трошоци во височината утврдена со општиот акт на органот.

Член 20

Издатоците за дневници за времето што работникот при селидбата ќе го помине на пат, му се признаваат на органот во материјални трошоци во износот што се признаваат за надомести за службени патувања во Југославија и странство.

За членовите на потесното семејство на преместениот работник што не се во работен однос, му се признаваат на органот во материјални трошоци, и тоа: издатоците за дневници на членовите на семејството — до износот предвидени со општиот акт на органот за дневници за III група работни места и издатоците за личен превоз на членовите на семејството — до износот на надоместот предвиден со општиот акт на органот за личен превоз на работниците.

V. Други одредби

Член 21

Издатоците што работниците ги имаат на службено патување во странство во врска со превезување, пренесување, внесување и изнесување на службена пошта, како и други неопходни издатоци (такси и др.) му се признаваат на органот во материјални трошоци во фактично платените износи, со тоа што издатоците што го преминуваат износот од 60 динари се правдаат со соодветни сметки.

Член 22

На органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците што работниците ги имаат во врска со користењето на телефон и телеграми за службени потреби.

Во материјални трошоци на органот му се признаваат и издатоците на југословенска делегација во врска со изнајмување просторија за состаноци на делегацијата, за плаќање стенографски и дактилографски услуги, како и за изнајмување пишувачки машини за подготвување службени извештаи или за потреби на службената кореспонденција.

Издатоците од ст. 1 и 2 на овој член се правдаат со соодветни сметки.

Член 23

Во материјални трошоци му се признаваат на органот издатоците за личен превоз на работникот што е преместен на постојана работа во странство за посетување на членовите на потесното семејство што постојано престојуваат во Југославија, како и издатоците за личен превоз на брачниот другар на преместениот работник за посетување на децата, односно на брачниот другар, но најмногу до износот на трошоците за едно патување годишно.

Надоместот според став 1 од овој член не може да му се признае на органот во материјални трошоци ако работникот, односно брачниот другар по кој и да било службен основ престојува во Југославија во текот на годината.

Член 24

Во материјални трошоци му се признаваат на органот издатоците за личен превоз на работници на работа во земји со тешки климатски услови и на членовите на нивните семејства за доаѓање на одмор во Југославија и за враќање, но најмногу до износот за едно патување по најмалку 12 месеци престојување во странство, како и издатоците за личниот превоз на работници на работа во оддалечени земји и на членовите на нивните семејства за доаѓање на одмор во Југославија и за враќање, но најмногу до износот на трошоците за едно патување по две години.

Условите и странските земји од кои работниците имаат право на доаѓање на одмор во Југославија, се определуваат со општиот акт на органот во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 25

Ако семејството на работникот, што е со служба во странство е настането во Југославија, на органот во материјални трошоци му се признаваат издатоците на име надомест на трошоците поради двоен живот од семејството, но најмногу за 50% повеќе од надоместот утврден за двоен живот на работниците во Југославија.

Условите и височината на надоместот според став 1 на овој член се определуваат со општиот акт на органот.

Член 26

На лицата што не се во работен однос а кои во својство на преведувач патуваат во состав на југословенска делегација може да им се признае надомест за преведување што се исплатува во динари по договор за дело.

Член 27

По завршеното службено патување, работникот, односно функционерот од член 5 на оваа уредба поднесува пресметка на патните трошоци во рок од 7 дена по завршеното патување.

Кон пресметката на патните трошоци се прилагаат налогот за службеното патување и доказот за износот платен за користење на кола за спиење — ако работникот на службеното патување користел кола за спиење, односно авионска карта — ако користел авион.

Ако работникот на службеното патување платил резервација на место, аеродромска такса, или превоз на багаж на автобуси, ако се плаќа тоа посебно, кон пресметката на патните трошоци се прилагаат и потврдите за плаќањето на тие трошоци.

Кон пресметката на патните трошоци се прилагаат и сметките за издатоците предвидени во чл. 6, 8, 21 и 22 од оваа уредба, што на органите им се признаваат во материјални трошоци.

VI. Заградни одредби

Член 28

Одредбите од Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65, 57/65, 38/67, 7/70, 44/70, 70/72, 42/73, 34/75, 11/76 и 35/76) сообразно ќе се применуваат и врз службените патувања во странство, како и при селидба во странство и обратно ако со оваа уредба и со општите акти на органот донесени врз основа на оваа уредба не е определено поинаку.

Член 29

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65, 27/71, 39/75 и 6/76).

Член 30

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 191
3 март 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафкиќ, с. р.

163.

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО, ОДНОСНО НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАРТ 1977 ГОДИНА

Член 1

Основните организации на здружениот труд, работните организации, сложените организации на здружениот труд, заедниците на организациите на здружениот труд и другите облици на здружување на организациите на здружен труд, земјоделските и други задруги и работни заедници податоците за резултатот на работењето за периодот јануари—март 1977 година ги искажуваат на Образецот Деловен резултат во текот на годината што е составен дел на Одлуката за искажување податоци за резултатот од работењето на организациите на здружен труд во текот на годината („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/76).

Член 2

Податоците за резултатот од работењето за периодот јануари—март 1977 година, банките ги искажуваат на образците што се составен дел на Одлуката за посебниот Основен контен план и за посебните образци на билансот за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/69, 39/69 и 6/70).

Член 3

Организациите на здружениот труд што вршат дејност на општествени служби, заедниците на општествени служби, заедниците на осигурување на имоти и лица, работните заедници на органите на општествено-политичките заедници и другите корисници на општествени средства од член 4 на Законот за книговодството нема да ги утврдуваат резултатите од работењето, односно приходите и расходите за периодот јануари—март 1977 година.

Член 4

Организациите на здружениот труд и другите корисници на општествени средства за претпријатијата и погоните во странство што ги основале или во кои учествуваат со свои средства нема да ги утврдуваат резултатите од работењето за периодот јануари—март 1977 година.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Г п бр. 180

3 март 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

164.

Врз основа на член 6 од Буџетот на федерацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕДВИДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА

1. Во посебниот дел на Буџетот на федерацијата за 1977 година се вршат следните измени:

1) во раздел 5. Сојузен извршен совет:

а) Глава 1. Сојузен извршен совет, во позицијата 104 (14-2-21) Ануитети за набавен воздухоплов, износот: „56,000.000“ се заменува со износот: „50,400.000“, во ставката Вкупно основна намена 14 износот: „56,000.000“ — со износот: „50,400.000“, а во ставката Вкупно Глава 1 износот: „314,315.460“ — со износот: „308,715.460“;

б) Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки, во позицијата 116 (14-2-21) Изградба на посебни објекти, износот: „96,084.000“ се заменува со износот: „86,484.000“, во ставката Вкупно основна намена 14 износот: „96,084.000“ — со износот: „86,484.000“, а во ставката Вкупно Глава 3 износот: „109,141.610“ — со износот: „99,541.610“;

в) во ставката Вкупно раздел 5. (позиции 77 до 116) износот: „424,360.460“ се заменува со износот: „409,160.460“, во ставката Рекапитулација на раздел 5. Сојузен извршен совет, Други намени, износот: „398,033.940“ — со износот: „382,833.940“, а во ставката Вкупно раздел 5. износот: „424,360.460“ — со износот: „409,160.460“;

2) во раздел 12. Сојузен секретаријат за надворешни работи:

а) во позицијата 209 (14-2-21) Програма за инвестициони вложувања, износот: „181,365.000“ се заменува со износот: „163,265.000“, а во позицијата 210 (14-2-21) Програма за инвестициони вложувања во изградбата на дипломатски и конзуларни претставништва во Белград износот: „58.400.000“ — со износот: „52,590.000“;

б) во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „239,765.000“ се заменува со износот: „215,855.000“, во ставката Вкупно раздел 12 (позиции 179 до 210), износот: „1,327,491.000“ — со износот: „1,303,581.000“, во ставката Рекапитулација на раздел 12 Сојузен секретаријат за надворешни работи, Други намени, износот: „1,168,966.000“ — со износот: „1,145,056.000“, а во ставката Вкупно раздел 12, износот: „1,327,491.000“ — со износот: „1,303,581.000“;

3) во раздел 14 Сојузен секретаријат за внатрешни работи:

а) во позицијата 233 (14-2-21) Финансирање според програмата за модернизација, износот: „192,746.000“ се заменува со износот: „173,476.000“, во позицијата 234 (14-2-21) Набавка на транспортери, хеликоптери, износот: „24,000.000“ — со износот: „21,600.000“;

б) во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „216,746.000“ се заменува со износот: „195,076.000“, во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 214 до 234),

износот: „628,951.750“ — со износот: „607,281.750“, во ставката Рекапитулација на раздел 14 Сојузен секретаријат за внатрешни работи, Други намени, износот: „368,764.230“ — со износот: „347,094.230“, а во ставката Вкупно раздел 14, износот: „628,951.750“ — со износот: „607,281.750“;

4) Во раздел 18. Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа:

а) Глава 1. Секретаријат во позицијата 363 (14-2-21) За станбена изградба за потребите на кадровските промени и подобрување на кадровската структура, износот: „36,000.000“ се заменува со износот: „32,400.000“, во позицијата 364 (14-2-21) Учество во топлофикација за деловните објекти на федерацијата, износот: „32,669.000“ — со износот: „29,369.000“, во позицијата 365 (14-2-21) Изградба на анекс на зградата на сојузните органи во Булевар АВНОЈ бр. 104 на Нов Белград, износот: „88,812.000“ — со износот: „79,932.000“, во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „157,481.000“ — со износот: „141,701.000“, а во ставката Вкупно Глава 1, износот: „182,947.470“ — со износот: 167,167.470“;

б) Глава 2. Центар за информациона и документациона дејност во Сојузниот извршен совет, во позицијата 376 (14-2-21) набавка на електронски сметач, износот: „17,500.000“ се заменува со износот: „15,760.000“, во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „17,500.000“ — со износот: „15,750.000“, а во ставката Вкупно Глава 2, износот: „24,050.950“ — со износот: „22,300.950“;

в) во ставката Вкупно раздел 18 (позиции 345 до 376) износот: „206,998.420“ се заменува со износот: „189,468.420“, во ставката Рекапитулација на раздел 18. Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, Други намени, износот: „196,734.820“, со износот: „179,204.820“, а во ставката Вкупно раздел 18, износот: „206,998.420“ — со износот: „189,468.420“;

5) во раздел 22. Сојузен комитет за сообраќај и врски:

а) Глава 1. Комитет, во позицијата 446 (14-2-21) Програма за модернизација за установите, износот: „20,458.000“ се заменува со износот: „18,458.000“, во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „20,458.000“ — со износот: „18,458.000“, а во ставката Вкупно Глава 1, износот: „179,980.970“ — со износот: „177,980.970“;

б) Глава 2. Сојузна управа за цивилна воздушна пловидба, во позицијата 469 (14-2-21) Финансирање на програмата за интеграција на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, износот: „144,224.000“ се заменува со износот: „129,804.000“, во позицијата 470 (14-2-21) Финансирање на програмата за модернизација на заедничките служби за водење на цивилните и воените воздухоплови, износот: „115,400.000“, — со износот: „103,880.000“, во ставката Основна намена 14, износот: „259,624.000“, со износот: „233,664.000“, а во ставката Вкупно Глава 2, износот: „446,810.600“ — со износот: „420,850.600“;

в) во ставката Вкупно раздел 22 (позиции 428 до 485), износот: „645,166.710“ се заменува со износот: „617,206.710“, во ставката Рекапитулација на раздел 22. Сојузен комитет за сообраќај и врски, Други намени, износот: „488,450.990“ — со износот: „460,490.990“, а во ставката Вкупно раздел 22, износот: „645,166.710“ — со износот: „617,206.710“;

6) во раздел 28. Сојузен комитет за наука и култура:

а) во позицијата 592 (14-2-21) Изградба на зграда на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија износот: „44,000.000“, се заменува со износот: „39,600.000“;

б) во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „44,000.000“ се заменува со износот: „39,600.000“, во ставката Вкупно раздел 28 (позиции 577 до 592), износот: „64,687.000“ — со износот: „60,287.000“,

ставката Рекапитулација на раздел 28. Сојузен комитет за наука и култура, Други намени, износот: „63,035.000“ — со износот: „58,635.000“, а во ставката Вкупно раздел 28, износот: „64,687.000“ — со износот: „60,287.000“;

7) во раздел 29. Сојузен комитет за информации:

а) во позицијата 610 (14-2-21) — Изградба и модернизација на техничката база на Радио-Југославија износот: „35,031.000“ се заменува со износот: „31,531.000“;

б) во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „35,031.000“ се заменува со износот: „31,531.000“, во ставката Вкупно раздел 29 (позиции 593 до 610), износот: „252,004.000“ — со износот: „248,504.000“, во ставката Рекапитулација на раздел 29. Сојузен комитет за информации, Други намени, износот: „238,135.000“ — со износот: „234,635.000“, а во ставката Вкупно раздел 29, износот: „252,004.000“ — со износот: „248,504.000“;

8) во раздел 31. Сојузна управа за царини:

а) во позицијата 640 (14-2-21) Средства според програмата за модернизација, износот: „96,000.000“ се заменува со износот: „86,400.000“;

б) во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „96,000.000“ се заменува со износот: „86,400.000“, во ставката Вкупно раздел 31 (позиции 619 до 640), износот: „580,011.430“ — со износот: „570,411.430“, во ставката Рекапитулација на раздел 31. Сојузна управа за царини, Други намени, износот: „141,766.530“ — со износот: „132,100.000“, а во ставката Вкупно раздел 31, износот: „580,011.430“ — со износот: „570,411.430“;

9) во раздел 35. Сојузен хидрометеоролошки завод:

а) во позицијата 703 (14-2-21) Набавка на опрема за модернизација на службата на МПВ според програмата, износот: „25,756.000“ се заменува со износот: „23,186.000“;

б) во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „25,756.000“ се заменува со износот: „23,186.000“, во ставката Вкупно раздел 35 (позиции 685 до 703), износот: „93,867.670“ — со износот: „91,297.670“, во ставката Рекапитулација на раздел 35. Сојузен хидрометеоролошки завод, Други намени, износот: „44,378.800“ — со износот: „41,808.800“, а во ставката Вкупно раздел 35, износот: „93,867.670“ — со износот: „91,297.670“;

10) во раздел 45. Сервис за одржување на објектите за потребите на репрезентацијата на сојузните органи:

а) во позицијата 793 (14-2-21) Набавка на опрема и возила, износот: „12,000.000“ се заменува со износот: „10,800.000“, а во позицијата 794 (14-2-21) Градежни работи, износот: „175,757.000“ со износот: „158,200.000“;

б) во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „187,757.000“ се заменува со износот: „169,057.000“, во ставката Вкупно раздел 45 (позиции 785 до 794), износот: „273,050.410“ — со износот: „254,350.410“, во ставката Рекапитулација на раздел 45. Сервис за одржување на објектите за потребите на репрезентацијата на сојузните органи, Други намени, износот: „237,522.130“ — со износот: „218,822.130“, а во ставката Вкупно раздел 45, износот: „273,050.410“, со износот: „254,350.410“;

11) Во раздел 49. Управа на островот Бриони:

а) во позицијата 832 (14-2-21) Изградба и адаптација на објекти, износот: „16,000.000“ се заменува со износот: „14,400.000“;

б) во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „16,000.000“ се заменува со износот: „14,400.000“, во ставката Вкупно раздел 49 (позиции 825 до 832), износот: „96,315.700“ — со износот: „94,715.700“, во ставката Рекапитулација на раздел 49. Управа на островот Бриони, Други намени, износот: „66,245.870“ — со износот: „64,645.870“, а во ставката Вкупно раздел 49 износот: „96,315.700“ — со износот: „94,715.700“;

12) во раздел 50. Дејност на општествено-политичките организации:

а) во позицијата 863 (14-2-21) За Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија средства за подигање споменик на победата, износот: „33,600.000“, се заменува со износот: „30,240.000“;

б) во ставката Вкупно основна намена 14, износот: „33,600.000“ се заменува со износот: „30,240.000“, во ставката Вкупно раздел 50 (позиции 833 до 863), износот: „269,337.000“ — со износот: „265,977.000“, во ставката Рекапитулација на раздел 50. Дејност на општествено-политичките организации, Други намени, износот: „269,337.000“ — со износот: „265,977.000“, а во ставката Вкупно раздел 50, износот: „269,337.000“ со износот: „265,977.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 182

3 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател

Доброслав Кулафиќ, с. р.

165.

Врз основа на член 3 од Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ И ВОНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Стопански дејности се сите гранки, групи и подгрупи на дејности што според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76), се распоредени во областите на дејности со следните шифри и називи:

- 1) Област 01 — Индустрија и рударство;
- 2) Област 02 — Земјоделство и рибарство;
- 3) Област 03 — Шумарство;
- 4) Област 04 — Водостопанство;
- 5) Област 05 — Градежништво;
- 6) Област 06 — Сообраќај и врски;
- 7) Област 07 — Трговија;
- 8) Област 08 — Угостителство и туризам;
- 9) Област 09 — Занаетчиство и лични услуги;
- 10) Област 10 — Станбено-комунални дејности и уредување на населби и простори;
- 11) Област 11 — Финансиски, технички и деловни услуги.

Организациите и заедниците од член 4 на Законот за единствената класификација на дејностите што, во согласност со тој закон се распоредени во областите наведени во став 1 од оваа точка, се сметаат како организации и заедници од областа на стопанството.

2. Вонстопански дејности (општествени и други дејности) се сите гранки, групи и подгрупи на дејности што според Единствената класификација на дејностите, која е составен дел на Одлуката за единствената класификација на дејностите се распоредени во областите на дејности со следните шифри и називи:

- 1) Област 12 — Образование, наука, култура и информации;
- 2) Област 13 — Здравствена и социјална заштита;

- 3) Област 14 — Општествено-политички заедници, самоуправни интересни заедници и општествено-политички организации.

Организациите и заедниците од член 4 на Законот за единствената класификација на дејностите што, во согласност со тој закон се распоредени во областите наведени во став 1 од оваа точка, се сметаат како организации и заедници од областа на вонстопанството.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Наредбата за одредување на корисниците на општествени средства во вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/71).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 181
3 март 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

166.

Врз основа на член 36 став 3 во врска со член 41 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ДО КОЈ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД МОЖАТ ДА КУПУВААТ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Во Одлуката за височината на делот на амортизацијата до кој организациите на здружениот труд можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73 и 67/73), во точка 1 став 1 по одредбата под 4 се додава нова одредба под 4а, која гласи:

„4а) Производство на шеќер (127-40 — — 40%“. Во одредбата под 6 зборовите: „производство на шеќер (127-40)“, се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 190
23 февруари 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

167.

Врз основа на член 29 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. Во Решението за ослободување од плаќање на царина на специфичната опрема за здравството

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76, 48/67 и 53/76) во точка 1 по тар. број 84.19/2 се додава нов тар. број кој гласи:

„84.19/8 Машини за дозирање и пакување
Ех.

Апарати за дозирање конзерванси на крв“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот извршен почнувајќи од 1 јануари 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 179
3 март 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

168.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за заштита на човековата средина, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

Тарифен број	На именување
1	2
85.01/1а-255	Електрични мотори со тежина над 3 kg до 100 kg за парче Ех. Електрични бродски мотори со сила од 4.000 W, на акумулаторски погон, во облик на комплетна единица
87.02/1а	Патнички автомобили Ех. Електрични автомобили на акумулаторски погон за 4 лица (вклучувајќи го и возачот), на 3 или 4 тркала
87.02/26	Други автобуси Ех. Автобуси за туристички воз со вкупно 12 седишта (вклучувајќи ги и возачот и водичот) и со дизел мотор, со сила од 100 KS, со каталитички пречистувач на гасови
87.14/3	Други возила без механички погон Ех. Приколки за туристички воз, секоја со вкупно 51 седиште (40 фиксни и 11 подвижни)

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 188
3 март 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафич, с. р.

169.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИ И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕРОНИКЕЛ

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудници и за производство на фероникел, царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

Тарифен број	На именување
1	2
84.11/2	Компресори Ех. Компресори, со капацитет над 150 Nm ³ /мин.
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори за проветрување јами во рудник за фероникел
84.14/4в	Други индустриски и лабораториски печки, неелектрични Ех. Комбинирани уреди за печење и редукција на руда на никел во облик на пелети
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Уреди за сушење концентрат на никел и концентрат на железо и редуцент
84.18/26	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Уреди — механизми за таложене и дехидрирање концентрат на руда на фероникел

1	2
	— Уреди за прифаќање и класифицирање прав на фероникел во процесот на примарното и секундарното дробење и мелење на рудата
	— Електрофилтри за издвојување прав од вруки гасови во процесот на сушењето, предредукцијата и топењето на фероникел рудата, и рафинација на фероникел
	— Вакуум — филтри за филтрирање концентрат на никел или концентрат на железо
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Ваги за мерење и дозирање на руди, концентрати и други компоненти во подготвувањето на минерални сировини во производството на никел, со електронска регулација и контрола
84.22/1а	Товарни лифтови Ех. Извозни уреди за вертикален транспорт на руда при подземен коп со длабочина до 500 m, со носивост до 10 t
84.22/16	Лифтови за лица Ех. Уреди за превоз на луѓе во окна, со капацитет до 60 луѓе во една тура
84.22/5г	Дигалки, самостојни, подвижни Ех. Самоодни едношински дигалки со уреди за затворање бункери на печки, за топење на фероникел
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Скипови за транспорт на руда во подземен коп — Специјални јамски платформи наменети за дигање и спуштање на рудари при дупчење во јама — Јамски натоварувачи на руда, со дизел или електричен погон, наменети за натовар на руда на хоризонтите на рудникот, со лажица до 5 m ³ — Одземачи и оставачи на хомогенизирана руда на рудни греди
84.22/5в	Дигалки и витли со потпирање Ех. Витли со пневматски погон
84.23/3	Ескаватори и слични самоодни уреди Ех. Јамски натоварувачи на пневматски погон со или без запчеста лажица, на шини и гумени тркала
84.23/9	Машини за откоп во рударството Ех. Самоодни машини за дупчење на карпи
84.43/11	Други уреди за леење Ех. — Машини за леење на фероникел — Конвертори од типот LD за рафинација и зголемување на концентрацијата на никел во фероникел, со капацитет над 40t

1	2	1	2
	— Уреди со наклон за десулфуризација, од конверторски тип, со капацитет над 40t	86.02/1	Акумулаторски електрични локомотиви Ех. Јамски акумулаторски електрични локомотиви за извлекување руда
84.49/1	Алати за рачна употреба, со пневматски погон Ех. Високо продуктивни дупчачи чекани за дупчење мински дупки во јама, со тежина над 35 кг	86.02/3	Електрични локомотиви со напојување од еден систем Ех. Јамски електрични локомотиви со напојување од еден систем за извлекување на руда
84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, миене, кршење и сл. Ех. — Уреди за дробење на рудата фероникел — Уреди за магнетна, хидраулична сепарација, од различни фракции на рудата фероникел — Мелници за суво мелење на рудата фероникел — Уреди за автоматско земање мостри на руда — Мешалки и пелетизатори за приготвување и правење сурови пелети на рудата никел	86.02/4	Електрични локомотиви со напојување од повеќе системи Ех. Јамски електрични локомотиви со напојување од повеќе системи за извлекување руда
84.59/2к	Други машини и механички уреди Ех. Машини за потпирање во јама, на пневматски погон, до 700 тони носивост	86.07/3	Вагонетки и јамски колички Ех. Вагонетки за превоз на руда во јами со уреди за автоматски истовар на руда, со отворање на дното
85.01/26-4	Други трансформатори над 1000 kg по парче Ех. Специјални трансформатори за електропечки, со сила до 60 mVA	87.01/2	Трактори за влечење на полуприколки Ех. Трактори влекачи за превоз на лица и материјали во рудници
85.11/16	Индустриски и лабораториски печки, индукциони Ех. Индукциони печки за одржување на температурата на истопен фероникел до 1.650°C	87.02/3в-1	Камиони, кипери и дамperi над 30 t носивост Ех. Дамperi за превоз на јаловина до јама, над 30 тони носивост
85.11/1в	Индустриски и лабораториски печки, лачни Ех. Електролачни правоаголни печки со 6 електроди, за производство на фероникел, со сила до 60 mVA и поголеми, со капацитет на топењето над 100 тони на час	87.07/1	Комплетни возила со сопствен погон Ех. Возила специјално конструирани за превоз на течна шлака од фабрика до складот на шлака, со носивост над 50 t
85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.) Ех. Командни и управувачки уреди за следење на процесот на производството на фероникел	87.07/2	Акумулаторски возила Ех. Акумулаторски возила за превоз на казани со истопен метал, во топилница и рафинација на фероникел
85.22/2а	Електрични апарати за палење мини во рударството Ех. Електрични апарати за палење мини во рудници за фероникел со подземен коп, со далечинско управување	87.14/5	Други возила Ех. Приколки за превоз на лица и материјали во рудници
85.23/2	Кабли за пренос на сила Ех. Специјални кабли за пренос на сила што се употребуваат за електропечки	90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и сл. Ех. Мерни и регулациони инструменти и апарати за регулирање на работата на уредите во производството на фероникел
85.23/7	Други кабли Ех. Флексибилни, компензациони, скрин-кабли, наменети за работа при високи температури	90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. Апарати за хемиска квантитативна и квалитативна анализа на руда, концентрации, суров и рафиниран фероникел
		90.28	Електрични и електронски елементи и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. Уреди за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола и регулација на производството на фероникел

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 192

3 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

170.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон (Службен лист на СФРЈ, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИТЕ И ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА НЕМЕТАЛИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудниците и за облагородување на неметали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74, 39/74, 28/75, 61/75 и 30/76), чие важење е продолжено со Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) во тар. број 84.10/5 по алинејата трета се додава нова алинеја четврта, која гласи:

„— Специјални пумпи за дозирање реагенси за облагородување на кварцен песок, отпорни на хемиски влијанија, со капацитет од 0 до 16 l/h“;

2) во тар. број 84.22/5д по алинеја четврта се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Јамски натоварувачи за растресити материјали, со зафатнина на лажицата над 1,7 m³ и со погон на компримиран воздух;

— Автоматски земачи на мостри заради контрола на гранулометрискиот и хемискиот состав на кварцен песок при производството и облагородувањето на кварцен песок“;

3) во тар. број 84.23/7 се додава нова алинеја, која гласи:

„— Универзални дупчалки за истовремено ротационо и перкусионо длабинско дупчење на геолошко-истражувачки работи на површината, со длабочина на дупчењето од 20 до 250 m и со пречник на дупчењето од 80 до 120 mm“;

4) во тар. број 84.23/12 по алинејата трета се додава нова алинеја четврта која гласи:

„— Самоодни дупчалки за истовремено ротационо и перкусионо дупчење, со пречник на дупчењето над 50 mm, за дупчење мински дупки при изработката на јамски простории во експлоатацијата на кварцен песок и песочник“;

5) во тар. број 84.31/3 се додава нов тар. број, кој гласи:

84.45/2г Острилки

Ех.

Острилки за острење кристални длета за дупчалки, со пречник на дупчењето над 50 mm“;

6) во тар. број 84.56/3 по алинејата втора се додава нова алинеја трета, која гласи:

„— Уреди за електромагнетно сепарирање на кварцен песок заради издвојување на метални честици“;

7) во тар. број 84.56/7 по алинејата дваесет и шеста се додава нова алинеја дваесет и седма, која гласи:

„— Уреди за сепарирање — гранулирање на кварцен песок, од 1 до 80 микрони“;

8) по тар. број 84.56/7 се додава нов тар. број, кој гласи:

84.61/1 Автоматски славини, вентили и сл.

Ех.

Вентили за автоматска регулација на протокот на кварцен песок, отпорни на абразивни материји“;

9) во тар. број 90.28 се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за контрола на гранулометрискиот состав во производството на кварцен песок“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 183

3 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

171.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ ХЕМИСКИ ГУБРИЊА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75), чие важење е продолжено со Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) по тар. број 84.13/1а се додава нов тар. број кој гласи:

„84.17/1д Машини и уреди за разладување материјали
Ех.

Уреди за разладување на микро-гранули на вештачки ѓубриња, отпорни на дејството на фосфорна киселина“;

2) по тар. број 85.19/5 се додава нов тар. број, кој гласи:

„90.28

Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола
Ех.

— Уреди за анализа во производството на вештачки ѓубриња

— Уреди за проверување (линиски и точкести пишуваачи)

— Уреди за контрола (пневматици, регулациони вентили и J/P позиционери,

— Уреди за мерење (ротометри, мерачи на спроводливоста и придушници за мерење проток изработени од уранус Во)“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 184

3 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

172.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОДИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 61/75), чие важење е продолжено со Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) пред тар. број 73.18/3а се додава нов тар. број, кој гласи:

„73.18/2г Други безрабни челични цевки и цевоводи
Ех.

Безрабни цевки високо легирани од $1/8''$ до $12''$ за процесот на рафинацијата на природен гас, при температура од 100 до 800°C , за притисок до 80 ат.“;

2) во тар. број 73.20/2 по алинејата четврта се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Наварни капи, челични, од $1''$ до $30''$ за гасоводи

— Челични спојници за инструменти од $1/4''$ до $1''$, за гасоводи“;

3) по тар. број 73.40/2 се додаваат три нови тар. броја, кои гласат:

„74.07/16 Цевки од легиран бакар
Ех.

Бакарни цевки од легиран бакар со хром и вандиум, $1/8''$ до $1''$

74.08/2в Друг прибор од легиран бакар
Ех.

Бакарни спојници од легиран бакар со хром и вандиум за инструменти, од $1/4''$ до $1''$

76.07 Прибор за цевки и цевоводи од алуминиум (спојници, колена, составки, маншони, фланши)
Ех.

Алуминиумски спојници за инструменти од $1/4''$ до $1''$;

4) во тар. број 84.10/3 се додава нова алинеја, која гласи:

„— Центрифугални повеќестепени херметички пумпи за течен пропан-бутан гас, отпорни на агресивни хемиски материји, со електромотор во „S“ изработка“;

5) во тар. број 84.11/2 по алинејата трета се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Клипни гасни компресори со моторен погон на гас за зголемување на притисокот на гасот во гасоводи

— Стабилни повеќецилиндрични и херметички компресори, отпорни на агресивни хемиски материји, со електромотор во „S“ изработка“;

6) по тар. број 84.18/26 се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

84.19/9 Други машини и апарати
Ех.

— Автоматски уреди — карусели за полнење на челичини шишиња со течен пропан-бутан гас, со над 13 комплетни машини за полнење и со погон во „S“ изработка

— Комплетни машини за полнење шишиња со течен пропан-бутан гас, со можност за вградување на карусел или транспортер

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и контрола во производството
Ех.

Автоматски ваги за контрола на мерењето на дарата и на нето полнењето, со можност за регулација на пет вредности на нето полнењето и вградување на транспортер“;

7) по тар. број 84.22/5в се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.22/5д Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и др.
Ех.

— Автоматски верижни транспортери за транспорт на шишиња, со можност за натрупување на шишиња, со хоризонтална промена на правецот на движењето и со можност на вградување машини за полнење, со погон во „S“ изработка.

— Пневматски уреди за автоматско уфрлање шишиња на карусел

— Полуавтоматски пневматски уреди за манипулација со шишиња со када за испитување на херметичноста

— Пневматски туркачи на шишиња со валчест транспортер“;

8) во тар. број 84.59/2к се додаваат четири нови алинеи, кои гласат:

„— Чистачки кутии за испраќање и прием на чистачи

— Чистачи на кондензатори и талог во гасоводи

— Комбинирани уреди (со компресор, резервоар, приклучни глави за празнење и манометри), за празнење неисправни и преподнети шишиња

— Стабилни пневматски машини за одвртување и завртување на вентили на шишиња за пропан-бутан гас“;

9) во тар. број 84.61/2 по алинејата седма се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Челични гасни славини од 1/4“, за притисоци над 40 ат.

— Автоматски вентили за регулација на притисокот на течен гас“;

10) по тар. број 90.23/2 се додава нов тар. број, кој гласи:

90.24 Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и др.

Ех.

— Турбо и ротациони мерачи на протокот на гасот

— Мерно-регулациони уреди за мерење и регулација на притисокот, температурата и протокот, без манометри и термометри“.

2 Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п бр 185

3 март 1977 година

Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулаџиќ, с. р.

173.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НАФТА И ПРИРОДЕН ГАС

1 Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/73 и 61/75), чие важење е продолжено со Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“ бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) во тар. број 82.05/1f-2 се додава нова алинеја, која гласи:

„— Алати за дупчење дупки со длабочина над 1000 m од метални карбиди“;

2) по тар. број 82.05/1f-2 се додава нов тар. број, кој гласи:

„82.05/3a-1 Изменливи алати од дијамант агломериран или не, за дупчење и сондажа — рударски

Ех.

Дијамантски алати за дупчење дупки со длабочина над 1000 m“;

3) во тар. број 84.10/3 по алинејата втора се додава нова алинеја трета, која гласи:

„— Центрифугални повеќестепенени пумпи за изработка и транспорт на исплакувачка при истражување на нафта и гас, отпорни на абразивни материји“;

4) во тар. број 84.11/2 по алинејата трета се додава нова алинеја четврта, која гласи:

„— Вијчени стабилни воздушни компресори, со сила над 70 KS, за напојување со воздух на мерно-регулационите уреди“;

5) по тар. број 84.11/2 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.13/4 Други лежишта за печки и др.

Ех.

Специјални уреди за согорување нафта и гас при испитување на дупки“;

6) во тар. број 84.17/1s се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за десалинизација на морска вода, со евапоризација и кондензација“;

7) во тар. број 84.23/7 се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за ублажување — амортизирање на вертикалните удари при дупчење“;

8) во тар. број 84.61/1 по алинејата шеста се додава нова алинеја седма, која гласи:

„— Автоматски уреди за отворање и затворање на превентери, со далечинско управување“;

9) по тар. број 84.64 се додава нов тар. број, кој гласи:

„85.01/1a-2г Генератори со тежина над 1.000 kg по парче

Ех

— Електромотори од низок и висок напон, во „S“ изработка со тежина над 1000 kg по парче

— Дизел-електрични агрегати за производство на електрична струја со тежина над 1000 kg по парче, со сила над 800 KW“;

10) по тар. број 87.03/11 се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

„89.03/4 Други пловни објекти

Ех.

Пловни дупчачки платформи за истражување нафта и гас во подводни седименти, со работна површина над 1500 m², со можност за дупчење над 1000 m, со припаѓачката опрема.

90 14/3

Други инструменти и апарати за премерување и др.

Ех.

Механички инструменти за мерење косина на дупка“;

11) во тар. број 90.24 по алинејата петта се додаваат две алинеи, кои гласат:

„— Приспособливи сапници за придушување на ерупција од дупка, како составен дел на опрема

— Специјални уреди за квалитативно и квалитативно утврдување на составот на мострите од дупка, при испитување“;

12) во тар. број 90.28 по алинејата шеста се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Електрични и електронски инструменти за мерење косина на дупка, со помош на фото-Келија.

— Инструменти и апарати за автоматска контрола и анализа на параметрите во процесот на дупчењето“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 186
3 март 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафик, с. р.

174.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/74 и 61/75), чие важење е продолжено со Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) во тар. број 84.10/3 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Центрифугални пумпи за транспорт на силико-флуороводородна киселина, изработени од материјал отпорен на флуор

— Центрифугални пумпи за транспорт на разблагена сулфуреста и сулфурна киселина, изработени од материјал отпорен на тие киселини“;

2) во тар. број 84.17/1с по алинејата втора се додава нова алинеја трета, која гласи:

„— Уреди за индиректно загревање на фосфорна киселина, изработени од импрегниран графит или од специјален материјал отпорен на фосфорна киселина“;

3) во тар. број 84.18/26 по алинејата петта се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Уреди за издвојување на гипс и силикати од фосфорна киселина, изработени од челик обложен со гума и од високо легиран киселоотпорен челик.

— Хоризонтални обртни вакуум-филтери за филтрирање пулпа на фосфорна киселина, со об-

ртна табла и со полжавест симнувач на гипс, изработени од висококвалитетен киселоотпорен челик“;

4) по тар. бр. 84.20/1 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.22/5д Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех.

Уреди за празнење на суров фосфат од бункери („Аеро-глисери“)“;

5) во тар. број 84.59/2к по алинејата шеста се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

„— Уреди за впарување на фосфорна киселина под апсолутен притисок од 50 бари, обложени однатре со гума, со капацитет од 17 t/h и повеќе впарена вода

— Мешалки за фосфорна киселина, изработени од високолегирани челик отпорен на дејството на фосфорна киселина

— Уреди гребачи за отстранување на наталожен гипс од резервоар за фосфорна киселина, изработени од високолегирани челик отпорен на фосфорна киселина“;

6) по тар. број 84.59/2к се додава нов тар. број, кој гласи:

„90.28 Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола

Ех.

— Уреди за анализа во производството на фосфорна киселина

— Уреди за проверување (линиски и точкести пишувачи)

— Уреди за контрола (пневматици, регулациони вентили и J/P позиционери)

— Уреди за мерење (ротометри, мерачи на спроводливост и придрушници за мерење на проток изработен од уранус В6)“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 187
3 март 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафик, с. р.

175.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 28/75 и 61/75), чие важење е продолжено со Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за

определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) по тар. број 84.02/4 се додаваат два нови тар. броја, кои гласат:

„84.05/2a Турбини индустриски

Ех.

Парни индустриски турбини од 200 до 4.200 kW на противпритисок од 40 на 6 бари

84.10/2 Ротациони пумпи

Ех.

Пумпи за транспорт на течен сулфур“;

2) Во тар. број 84.11/5 се додава нова алинеја, која гласи:

„— Дувалки за воздух со притисок од 200 mm Hg и повеќе“;

3) По тар. број 84.13/1a се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.14/4в Други индустриски печки

Ех.

Флуидизациони печки за согорување на пирит, цинк концентрати и други сулфиди на метали, без огноотпорен изолационен материјал со капацитет до 750 t/ден“;

4) Во тар. број 84.59/21 по алинејата трета се додава нова алинеја четврта, која гласи:

„— Мешалки за течен сулфур изработени од специјален материјал“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Е. п. бр 189

3 март 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

176.

Врз основа на член 5 од Општествениот договор за организирањето и финансирањето на VIII медитерански игри во 1979 година во Сплит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ НА VIII МЕДИТЕРАНСКИ ИГРИ

1. Се формира Комитет на VIII медитерански игри (во натамошниот текст: Комитетот).

2. Задачата на Комитетот е да раководи со подготовките и одржувањето на VIII медитерански игри што ќе се одржат во септември 1979 година во Сплит.

3. За претседател, потпретседатели и членови на Комитетот се именуваат, и тоа:

за претседател на Комитетот:

Стане Доланц, секретар на извршниот комитет на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија;

за потпретседатели на Комитетот:

1) Хакија Поздерац, претседател на Сојузот за физичка култура на Југославија;

2) д-р Стипе Шувар, републички секретар за просвета, култура и физичка култура на Социјалистичка Република Хрватска;

3) инж. Вјекослав Виџак, претседател на Собранието на општина Сплит;

за членови на Комитетот:

1) Лука Вајакиќ, претседател на Одборот за општа управа и правосудство на Саборот на СР Хрватска;

2) Исмаил Бајрами, претседател на СОФК на САП Косово;

3) инж. Борис Бакрач, член на Претседателството на СР Хрватска и член на Меѓународниот олимписки комитет;

4) Јуре Билиќ, секретар во Извршниот комитет на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија;

5) Милан Брајовиќ, претседател на СОФК на СР Црна Гора;

6) Азем Власи, претседател на Сојузот на Социјалистичката младина на Југославија;

7) Митја Горјуп, претседател на Сојузот на новинарите на Југославија;

8) Александар Демајо, началник на Управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи;

9) Раде Думаниќ, претседател на Извршниот совет на Заедницата на општини Сплит;

10) Трпе Јаковлевски, член на Сојузниот извршен совет и претседател на Сојузниот комитет за наука и култура;

11) Анте Баја Јуријевиќ, член на Советот на федерацијата;

12) д-р Славко Комар, претседател на Конференцијата на Сојузот за физичка култура на СР Хрватска;

13) Марјан Ленарчиќ, претседател на СОФК на СР Словенија и член на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

14) Петроније Максиќ, генерален директор на Југословенската лотарија;

15) Бранко Мамула, командант на воено-поморска област;

16) д-р Иво Марган, претседател на Конференцијата на ССРН на Хрватска;

17) Здравко Мутин, претседател на СОФК на САП Војводина и член на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина;

18) Џоца Николовски, претседател на СОФК на СР Македонија;

19) Ѓорѓе Пеклиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина;

20) д-р Иво Перишин, претседател на Саборот на СР Хрватска;

21) Гојко Секуловски, претседател на Југословенскиот олимписки комитет;

22) д-р Јаков Сиротковиќ, претседател на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска;

23) Анте Скатаретико, претседател на Извршниот совет на Собранието на Општина Сплит;

24) Бранко Толиќ, претседател на Конференцијата на СКХ Сплит;

25) Тоне Флорјанчиќ, претседател на Фудбалскиот сојуз на Југославија;

26) Касим Хусовиќ, претседател на СОФК на СР Србија;

27) Милош Шумоња, заменик-сојузен секретар за народна одбрана.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 143

16 февруари 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Доброслав Кулафиќ, с. р.

177.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KATOLIŠKI GLAS“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Katoliški glas“ бр. 1, 2, 3 и 4 за 1977 година, што излегува на словенечки јазик во Горица, Италија.

Бр. 650-2-47/5

18 февруари 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

178.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КНИГАТА „МАКЕДОНИЈА 1900“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на книгата „Македонија 1900“, од авторот Недати Џумоли, што е отпечатена на турски јазик во Истанбул, Турција.

Бр. 650-1-55/2

18 февруари 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

179.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КНИГАТА „1900“**

Се забранува внесувањето и растурањето во

Југославија на книгата „1900“ што е отпечатена на бугарски јазик во НР Бугарија.

Бр. 650-1-55/1

21 февруари 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

180.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и начинот на утврдување на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 27/68 и 30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75, 15/76, 58/76 и 5/77) во точка 1 одредбата под 94 се менува и гласи:

„94) 04 03/1 путер, свеж во износ од 41,10 динари за 1 килограм.

Посебната давачка според оваа одредба не се однесува на количествата на свеж путер што ги увезува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за посебни намени.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-712/1

3 март 1977 година

Белград

Сојузен секретар
за пазар и цени,
Миср Пуза, с. р.

181.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општествено книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, самоуправни интересни заедници и фондовите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), точка 5 се менува и гласи:

„5. Основниот данок на промет на производи, се уплатува:

1) на сметка бр. 840-2010 — Основен данок на промет на производи (тар. број 1);

2) на сметка бр. 840-2101 — Основен данок на промет на нафта и деривати на нафта (тар. број 2);

3) на сметка бр. 840-2117 — Основен данок на промет на тутунски преработки (тар. број 3);

4) на сметка бр. 840-2122 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки — производи од тар. број 4, освен на прометот на производите од тој тар. број што е извршен на угостителски дукани на самостојни угостители и на граѓани;

5) на сметка бр. 840-2138 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки — производи од тар. број 4, испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и на граѓани, што го плаќаат општествени правни лица како даночни обврзници;

6) на сметка бр. 840-2184 — Основен данок на промет на алкохолни пијачки — производи од тар. број 4, испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и на граѓани, што го плаќаат граѓани како даночни обврзници;

7) на сметка бр. 840-2143 — Основен данок на промет на алкохол-етанол (тар. број 5);

8) на сметка бр. 840-2159 — Основен данок на промет на патнички автомобили (тар. број 6);

9) на сметка бр. 840-2026 — Основен данок на промет на производи (тар. број 7);

10) на сметка бр. 840-2031 — Основен данок на промет на производи (тар. број 8);

11) на сметка бр. 840-2047 — Основен данок на промет на производи (тар. број 9);

12) на сметка бр. 840-2052 — Основен данок на промет на производи (тар. број 10);

13) на сметка бр. 840-2068 — Основен данок на промет на производи (тар. број 11 став 1 точ. 1 до 18 и точка 20);

14) на сметка бр. 840-2164 — Основен данок на промет на лекови (тар. број 11 став 1 точка 19);

15) на сметка бр. 840-2073 — Основен данок на промет на лекови (тар. број 12);

16) на сметка бр. 840-21100 — Основен данок на промет на производи, на промет остварен од вршење на самостојни дејности што не се разрежува во годишен износ;

17) на сметка бр. 840-21116 — Основен данок на промет на производи, што се плаќа при увозот и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија.

На сметките под 1 до 17 од став 1 на оваа точка се уплатува основниот данок на промет на производи за производите опфатени со соодветните тарифни броеви од Тарифата на основниот данок на промет, што е составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 7/77).“

2. Точка 52 се менува и гласи:

„Обврзниците за уплата на даноци, придонеси, такси и други приходи од оваа наредба (освен царини и царински давачки и основен данок на промет на производи што се плаќа при увозот и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија — сметка 17 од став 1 точка 5) ги уплатуваат тие приходи во корист на пропишаните сметки по општините кај надлежната служба на општественото книговодство, кај која се води жиро-сметката на општината.

Даночниот обврзник на данокот на промет на производи и услуги пресметување и уплатување на тој данок согласно со-чл. 26 и 27 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот.

Надлежната служба на општественото книговодство ќе обезбеди евиденција за приходите од оваа наредба по општините, освен за приходите од цари-

ни и царински давачки и од основниот данок на промет на производи што се плаќа при увозот и на прометот на производи за потребите на Југословенската народна армија — (сметка 17 став 1 точка 5).“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-12371/1
4 март 1977 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии.
Момчило Цемовиќ, с. р.

182.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВОЈ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Метрички навој со триаглест ISO-профил. Пресек на јадрото, испитен пресек и агол на завојницата за навои со крупен и ситен чекор JUS M.B0.014

Трапезен метрички навој — ISO:

— Профили на навој — — — JUS M.B0.060

— Преглед на пречникот и чекорот и означување на навојот — — — JUS M.B0.061

— Називни мери — — — JUS M.B0.062

— Систем на толеранции — — — JUS M.B0.270

— Гранични мери за внатрешен навој со називен пречник од 8 до 100 mm — — — — — JUS M.B0.271

— Гранични мери за внатрешен навој со називен пречник од 105 до 300 mm — — — — — JUS M.B0.272

— Гранични мери за надворешен навој со називен пречник од 8 до 100 mm — — — — — JUS M.B0.273

— Гранични мери за надворешен навој со називен пречник од 105 до 300 mm — — — — — JUS M.B0.274

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1977 година

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Трапезни навој:

— Дефиниција и пресметување на елементите — — — — — JUS M.B0.060

— Преглед — — — — — JUS M.B0.061

Трапезни нормални навои од 10 до 300 mm:

— Основна вредност за едновоен навој — — — — — JUS M.B0.062

Трапезни ситни навои од 10 до 300 mm. Основна вредност за едновоен навој — — — — — JUS M.B0.062

донесени со Решението за донесување југословенските стандарди за навои („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/52).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 31 март 1977 година.

Бр. 12-1259
1 февруари 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за дополнење на Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77, се поткрала долунаведената грешка та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА НЕДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД СТРАНСКИ ДОЛЖНИЦИ СОДРЖАНИ ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО

Во член 1 во додатниот нов став 4в став 2 наместо зборовите: „данокот и на другите давачки“ треба да стои: „царината и другите давачки“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 март 1977 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за образецот на уверението за здравствената состојба на пратка на растенија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ПРАТКА НА РАСТЕНИЈА

Во образецот ФУ, што е отпечатен кон Правилникот за образецот на уверението за здравствената состојба на пратка на растенија и е негов составен дел, наместо зборот: „утврдено“ треба да стои: „оценето“.

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 8 март 1977 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бегтић Мехмеда Мустафа, Бенцион Бенциона Исак, Дилбер Фабија Никола, Лаковић Петка Милан, Матић Крсте Обрад;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђуровић Тадије Душан, Марковић Божицара Михајло, Михајловић Михајла Илија, Радичанин Михајла Станка, Томовић Миливоја Миладин, Узлац-Бошњак Обрада Јованка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Николић Милорада Стојан;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Никчевић Милосава Миливоје, Шаркиновић Ислама Редо, Шљиванчанин Гаја Мирко, Шошкић Јована Милорад;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Лаушевић Миљана Милорад, Лаушевић Видоја Радисав, Попадић Радована Александар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бадњар Живка Момчило, Бајовић Сима Миљинко, Барац Николе Добрило, Бојовић Луке Мијат, Бојовић Јакова Милица, Бурић Јанка Љубомир, Чолаковић Стевана Љубо, Драгашевић Јована Радивоје, Ђоковић Миљинка Машан, Ђуретић Мила Гројица, Ђуришић Ђура Саво, Ђурковић Ђорђе Милорад, Ђрбовић Илије Милица, Хусејновић Ибиша Адем, Јововић Петра Милосав, Караџић Јована Павле, Кнежевић Миладина Милан, Кнежевић Јована Милица, Ковачевић Лазара Драгутин, Крчић Михаила Радун, Кривокапић Ђетка Блажо, Јаличић Адема Редо, Јубурић Бела Војин, Мијушковић Сима Владимир, Мирковић Тома Милан, Никчевић Рада Бошко, Никчевић Радосава Никац, Никчевић Луке др Слободан,

Николић Благоја Митар, Павличић Савића Влади-мир, Перовић Васа Крсто, Радевић Милете Ранко, Средановић Видака Дамјан, Шарац Матије Драгиша, Шипчић Ваја Богдан, Велашевић Васа Станка, Ву-јичић Миљана Божо, Вукићевић Перка Митар, Ву-ковић Божа Даница;

— за особени заслуги во развивањето и реали-зирањето на концепцијата на општонародната од-брана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Алексић Николе Жарко, Докнић Стевана Жив-ко, Мартиновић Рада Јово, Перошевић Михаила Пу-ниша, Вуксановић Николе Велисав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на зем-јата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Башић Ибра Хусеин, Бактешевеи Мухарема Хако, Бектешевеи Смајла Хусеин, Дедеић-Фуковић Лазара Милка, Ђерковић Николе Стана, Ђомбалић Бајрама Рамадан, Грбовић-Радуловић Новице Сан-да, Калпачина-Дакић Мијаила Солумија, Костић Сава Владо, Крстајић Тодора Ковиљка, Лаличић Шабана Садика, Огњановић Васа Симо, Пејовић Трипка Вељко, Раонић Јована Лука, Шипчић Млађе-на Благоје, Томчић Вукајла Владимир, Тончић-Ке-сјевић Бошка Анђа, Вујосевић Митра Дарка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анђелић Јагоша Момир, Бацковић Мирка Ми-лош, Батаковић Радоша Васко, Благојевић Недељ-ка Љубомир, Богетић Новака Вељко, Војовић Ми-лана Милун, Бошковић Мирка Рајко, Божовић Или-је Драгутин, Брајовић Пера Никола, Булајић Сима Радосав, Бурић Андрије Владо, Џановић Хаса Ха-дил, Чолаковић Ђукана Милета, Ћиповић Велише Милан, Ћосовић Муфтар Салих, Дабановић Мило-ша Велика, Денда Драго Ђетко, Домозетовић Марка Вуко, Дубљевић Новице Радоман, Дурковић-Церо-вић Николе Мара, Џаковић Милете Радуле, Ђурко-вић Тодора Мирослав, Ђуровић Илије Душан, Ђу-ровић Вука Момчило, Ђраковић Акима Никола, Фи-липовић Мија Владислав, Гломaziћ Петра Здравко, Горашевић Милуна Вељко, Говедарица Спасоја Дра-ган, Граш-Брајовић Вида Надежда, Хусејновић Бај-рама Хадија, Ивановић Пера Секуле, Ивошевић Вука др Борислав, Јакић Ника Ружа, Јанчић Ми-лоша Божидар, Јанчић Васа Новак, Јовановић Ви-дака Ђорђије, Јовановић Видака Пуниша, Кадић-Тановић Љуба Десанка, Калезић Радивоја Ристо, Кастратовић Радоја Мирослав, Кисић Јеремије Пе-ко, Кнежевић Мирка Радисав, Косовић Мирка Пу-ниша, Ковач Ђорђије Божо, Ковачевић Спасоја Драго, Маловић Зека Радисав, Марић Рада Михаило, Мартиновић Илије Владо, Мекули Таља Адем, Ми-јатовић Милана Раде, Миловуић Гојка Жарко;

Миљанић Душана Јован, Миљанић Јована Спа-са, Мрчаевић Гојка Михајло, Ненезић Кара Миращ, Никчевић Мирка Илија, Никчевић Радована Васо, Николић Мила Драгутин, Николић Сима Томислав,

Новосел Михаила Чедо, Новосел Миладина Косто, Обадовић Филипа Милинко, Обрадовић Мила Војин, Пејовић Тома Тодор, Пајовић Маша Војислав, Па-овић Драгише Милан, Перовић Луке Димитрије, Пе-ровић Ђорђија Милорад, Перовић Благоја Жарко, Петковић Пера Јован, Поповић Милоша Спасоје, Радевић Милете Влајко, Радојевић Шола Душан, Радуловић-Перуновић Николе Госпава, Радуловић Машана Милорад, Радуловић Николе Милош, Раду-лсвић Богдана Радован, Радуловић Радована Вука-шин, Ракочевић Петра Радисав, Ракочевић Милића Славко, Ракојевић Милована Војин, Реџепагић Ху-сеина Махмут, Самарџић Јована Вукота, Савелић Васа Перо, Савовић Митра Васо, Секулић Радована Милорад, Симићевић Спасоја Гојко, Спајић Сима Новица, Страхиња Анта Ђуро, Шабовић Дема Рамо, Шалетић Миливоја Момчило, Шаровић Михаил Секуле, Шћепановић Радомира Рајна, Шљукић Ми-лана Данило, Тодоровић Жарка Томислав, Вујосе-вић Милована Бранко, Вујовић Видака Властимир, Вукићевић Благоја Михаило, Вукићевић-Влажић Ивана Вида, Вуковић Милосава Никола, Вуковић Милоша Радосав, Вуковић Милутина Војислав, Зе-ковић Тома Јован, Жарковић Милутина Драго, Жу-гић Новице Ђуро, Жуњић Пунише Никола;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Бан Ђура Бранко, Брајовић Филипа Милорад, Булајић Петра Владо, Ђукановић Божа Душан, Ђурковић Влада Петар, Франовић Божа Трипо, Ја-њусевић Ђура Светозар, Јововић Томаша Милан, Јововић Стевана Милутин, Лакић Јола Томислав, Лучић Сима Илија, Манојловић Андрије Мирко, Марковић Радула Радомир, Мијушковић Нешка Крсто, Милић Костадин Радојица, Никчевић Сава Радоман, Огњеновић Николе Божидар, Перовић Ђура Борислав, Полекскић Богића Богољуб, Попо-вић Живка Радисав, Прибиловић Сава Ђуро, Рас-поповић Пунише Веселин, Самарџић Николе Јован, Станковић Пера Гаврило, Стјепчевић Крста Јован, Шундић Сава Костадин, Вукмировић Михаила Вла-димир, Вуковић Луке Вељко, Вукишић Стоја Душан, Жугић Ђура Томислав;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ћосовић Мацуља Алија, Калпачина Владимира Раденко, Муламекић Аља Хамдија, Реџепагић Ша-бана Хилмо;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Булатовић Милете Јошо, Димић-Лајовић Ра-доње Надежда, Јововић Перка Душан, Јабудовић Димитрија Даница, Лакетић Ђорђија Драгутин, Ни-колић-Војовић Гојка Радојка, Пижурица Божа Вукота, Прашчевић Жијка Драгиша, Реџематовић Смајла Рахман, Вукотић Милована Ранко, Вуковић-Лукић Милије Јелена;

— за заслуги и постигнати успеси во работата врз општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бабић Јована Слободан, Бабовић Секула Војислав, Ђоковић Стевана Ђуро, Јанковић Бенедикта Иван, Калезић Живка Рајко, Кнежевић Исаила Драго, Копривица Божа Јован, Лазаревић Сава Филип, Лазовић Николе Љубомир, Љешевић Блажа Љубомир, Мићковић Радојице Војин, Петровић Иво Паво, Петровић Трипа Влатко, Петрушић Милоша Миле, Шарановић Косте Владимир, Врбица Новака Љубомир, Вукосовић Благоја Иво, Вукшић Јована Михаило;

Од САП Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОДРЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Карахода Велије Цафер;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОДРЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Фетах Хасана Фетаху, Гвозденовић Николе Радосав, Јаргић Петра Душан, Јосифовић-Ристић Љубомира Љубица, Јовановић Радована Јагош, Микулић Спасе Гојко, Нуза Аљуша Шукри;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бошковски-Мировић Василије Перса, Читаку Шерифа Незир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ОСРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алај Шабана Мифтар, Бектеши Ахмета Мухарем, Бериша Хасана Бајрам, Бранковић Живојина Славољуб, Гођуфи Вазима Селим;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абдулахи Хазира Абдул, Булатовић Илије Драгомир, Динај Хомза Мухарем, Ѓашић Николе Милорад, Гргуревић-Бекић Рада Олга, Хаљиби Зеџира Рустем, Хоџа Тафа др Идриз, Јакшић-Станкова Александра Даринка, Камери Фазли Бајрам, Леша Ђони Коља, Меденица Илије Бранка, Мијатовић Мијата Мирко, Моруна Ибрахима Гани, Ракочевић Богића Вукосав, Салиу Гафур Сали, Спончалија Османа Мехмет, Стевановић Тодора Јелица, Шехић Редџа Ислам, Тахири Рахмана Риза, Топлица Беџира Сабит, Васић Станка Драгомир, Вучковић Владимир Живорад;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Антуновић-Винш Стевана Катица, Беџај Рустема Јакуп, Хашани Ѓамила Исак, Хоџа Авдула Ахмет, Краснић Ѓемала Реџеп, Мазрекај Хамза Хајдар, Муличај Шечери Расим, Стефановић Стефана Душанка.

Бр. 81
30 август 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Борисављевић Миодрага Слободан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кијевчанин Тихомира Василије, Митровић Тихомира Драгослав, Шаковић Радојице Виден;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Илић Миодрага Момчило, Марковић Марка Марко, Нешковић Петка Драгослав.

Бр. 120
18 ноември 1976 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Норвешка

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА ЗВЕЗДАMonsen Benoni, Asbjørn Bjørkmo, Arne Sand,
Rolf Lund Olsen, Per Kulvik.Бр. 121
22 ноември 1976 година
БелградПретседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈАврз основа на член 337-точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат:— за значаен придонес кон афирмацијата на
ставовите и погледите на Сојузот на комунистите на
Југославија, за принципите на односите и соработ-
ката во комунистичкото, работничкото и прогрес-
ивното движење воопшто и за заслуги во создава-
њето и ширењето на братството и единството меѓу
нашите народи и народностиСО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Грличков Славка др Александар;

— за значаен придонес за успешното спроведу-
вање на политиката на Сојузот на комунистите на
Југославија-во меѓународното работничко движење
и за заслуги и постигнати успеси во работата од
значаење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Обрадовић Милете Владислав.

Бр. 123
25 ноември 1976 година
БелградПретседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
162. Уредба за издатоците за службени пату- вања и селидби во странство што на со- јузните органи на управата и на сојуз- ните организации им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	573
163. Уредба за искажување на резултатот од работењето, односно на приходите и расходите за периодот јануари-март 1977 година — — — — —	576
164. Одлука за намалување на средствата за нестопански инвестиции предвидени во Буџетот на федерацијата за 1977 го- дина — — — — —	577
165. Одлука за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности — — — — —	578
166. Одлука за измена и дополнување на Од- луката за височината на делот на амор- тизацијата до кој организациите на здру- жениот труд можат да купуваат девизи за плаќање опрема и резервни делови — — — — —	579
167. Решение за дополнување на Решението за ослободување од плаќање на царина на специфичната опрема за здравството — — — — —	579
168. Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за заштита на човековата сре- дина — — — — —	579
169. Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рудници и за производство на фероникел — — — — —	580
170. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудниците и за облагородување на неметаби — — — — —	582
171. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња — — — — —	582
172. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи — — — — —	583
173. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас — — — — —	584
174. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фосфорна киселина — — — — —	585
175. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на сулфурна киселина — — — — —	585
176. Решение за формирање Комитет на VIII медитерански игри — — — — —	586
177. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Katolički glas“ — — — — —	587
178. Решение за забрана на внесувањето и рас- турањето на книгата „Македонија 1900“ — — — — —	587
179. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на книгата „1900“ — — — — —	587
180. Наредба за измена на Наредбата за ви- сочината на посебната давачка при увоз от на одделни земјоделски и прехран- бени производи — — — — —	587
181. Наредба за измени на Наредбата за упла- тување на приходите на општествено- политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите на оп- штествено-политичките заедници — — — — —	587
182. Решение за југословенските стандарди за навој — — — — —	588
Исправка на Уредбата за дополнување на Уредбата за пресметување на вредноста на надворешното производство на опре- делени производи и услуги и за утвр- дување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето — — — — —	589
Исправка на Правилникот за образецот на уверението за здравствената состојба на пратка на растенија — — — — —	589
Одликувања — — — — —	589

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.